



Дијагностичко-терапевтски алгоритам за пречки при мокрење предизвикани од Бенигната Простатична Хиперплазија (БПХ)

LUTS	англ. Lower Urinary Tract Symptoms
IPSS	англ. Internationa Prostate Symptom Score
PSA	Простата Специфичен Антиген - ПСА
t/T PSA	Сооднос на слободен и вкупен ПСА
OAB	англ. Overactive Bladder Syndrome - ОАВ
BPH	Бенигна Простатична Хиперплазија - БПХ
5 АРИ	Инхибитори на 5- алфа редуктаза- 5АРИ
PV	Волумен на простата
Q_{max}	Максимален проток на мочта
* Вклучува Ултразвучни мерења преостаната моч и големина на простата	
^a PV > 40 cm ³	
[*] PV > 40 cm ³ , PSA ≥ 1,5 ng/ml, Q _{max} < 15 ml/s	



(прва контрола кај уролог по 3 месеца, потоа на секои 6 месеца, со следење на IPSS и ПСА)

ПРОМЕНА НА ЖИВОТНИ НАВИКИ

(намалување на внес на преголеми количества на течности, кафе, алкохол, лечење на опстипација, вежбање на мочниот меур,...)